

# INEX 3216-389

## 24 Мај - БАНСКО

### Хотел Мурите 4\*

Цени валидни за период на престој : 24.05-27.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	All Inclusive
АЗАЛИА - Двокреветна соба (2+0)	28€
АЗАЛИА - Едноспален апартамент (2+2)	31€
АЗАЛИА - Двоспален апартамент (4+2)	31€
ОРХИДЕА - Двокреветна соба (2+0)	27€
ОРХИДЕА - Едноспален апартамент (2+2)	30€
ОРХИДЕА - Двоспален апартамент (4+2)	28€
• Дете од 0-3.99 год. со 2 возрасни – бесплатно	
• Прво дете од 04-13.99 год. на дополнително легло – бесплатно	
• Второ дете од 04-13.99 год. на дополнително легло – 50% попуст	
• Трет возрасен на дополнително легло – 20% попуст	
• За сместување во двоспален апартамент се плаќаат 4 редовни суми	

#### Цените се во евра по лице и вклучуваат :

✓ Ноќевање на база ALL INCLUSIVE (појадок, ручек, вечера, ужина, неограничени алкохолни и безалкохолни пијалоци до 22 часот)

✓ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, релакс зона, фитнес) ✓ Детски кат, интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено :** патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

### Хотел Грин Вуд 4\*

Вид на сместување ↓	24.05-27.05.2018 (3 АЛЛ)
Двокреветна соба (2+0)	96€
Студио (2+2)	105€
Едноспален апартамент (2+2)	126€

#### Дополнителни услови :

- Деца до 5.99 год. – бесплатно - Прво дете од 6-13.99 год. на доп. легло – бесплатно
- Второ дете од 6-13.99 год. на дополнително легло – 50% попуст
- Возрасен на дополнително легло – 20% попуст

#### Цените се во евра по лице и вклучуваат :

✓ Ноќевање на база ALL INCLUSIVE-појадок, ручек, вечера, ужини, неограничени пијалоци до 23 ч.

✓ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, фитнес)

✓ Детски кат ✓ Интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено :** патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

### Хотел МАУНТАИН ПАРАДАЈС 4\*

Цени валидни за период на престој : 24.05-27.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	Полупансион	All Inclusive Light
Студио (2+0)	22€	25€
Едноспален апартамент (2+2)	23€	26€
• Прво дете од 0-12.99 год. на дополнително легло – бесплатно		
• Второ дете од 03-12.99 год. на дополнително легло – 50% попуст		
• Трет возрасен на дополнително легло – 30% попуст		

#### Цените се во евра по лице и вклучуваат :

√ Ноќевање на база ПОЛУПАНИОН – појадок, вечера, пијалоци за време на оброците |

ALL INCLUSIVE light- појадок, ручек, вечера, пијалоци за време на оброците

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања)

√ Детски кат, интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено** : патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

### Хотел Грами 3\*

Цени валидни за период на престој : 24.05-27.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	Ноќевање со појадок	Полупансион	All Inclusive
Двокреветна соба (2+2)	12€	18€	24€
Апартамент (4+0)	12€	18€	24€
• Дете од 0-1.99 год	Бесплатно		
• Прво дете од 2-05.99 год. на доп. легло	Бесплатно		
• Второ дете од 2-05.99 год. на доп. легло	6€	10€	13€
• Деца од 6-12.99 год. на доп. легло	6€	10€	13€
• Возрасен на доп. легло	8€	14€	20€
• За сместување во апартамент се наплаќаат 4 редовни суми			

#### Цените се во евра по лице и вклучуваат :

√ Ноќевање на база НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ПОЛУПАНИОН – појадок, вечера | СЕ ВКЛУЧЕНО

– појадок, ручек, вечера, ужина, неограничени пијалоци до 22 ч.

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања)

√ Детски кат, интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено** : патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

Организиран превоз

Скопје – Банско – Скопје

Поаѓање : 24.05.2018 | Враќање : 27.05.2018

Цена за повратен билет : 35€ по лице

**Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија**

**Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk**